



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во годо.

Вторник, 11 февруари 1947
БЕЛГРАД
БРОЈ 12
ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

97.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Комитетот за социјална грижа на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШТ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИТЕ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАВОГЈААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА СТАЛНИОТ КАДАР ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

Член 1

Фамилиите на лицата кои што се навогјаат на отслужување на сталниот кадар во Југословенската армија имаат право на парична помош по оваа уредба ако овие лице им биле хранители и ако ги исполнуат другите услови од оваа уредба.

Член 2

Хранител е она лице кое што својата фамилија ја издржавал со своето лично работење и заработуачка.

Фамилијата на хранителот има право на парична помош под услов да ниеден друг член на фамилијата кој што живее во исто домаќинство не е способен за привредување, нити ужива пензија нити друга парична помош од државата, нити макар каков друг постојан приход достаточен за издржување фамилијата.

Член 3

За членови на фамилија во смисла на оваа уредба се сметаат:

- брачна жена;
- деца брачни, вонбрачни, усвоени и пасторчад,
- родители, татко и мајка; и
- браќа и сестри.

Член 4

Право на помош имаат лицата од членот 3 на оваа уредба кои што ги исполнуат овие услови:

- жена ако е неспособна за привредување и нема неопходни средства за издржување;
- деца до навршени 17 години на старост, односно 23 години ако се на школување, ако немаат мајка или ако оваа не живее со ним во исто домаќинство;
- родители ако се неспособни за привредување и немаат неопходни средства за издржување;
- браќа и сестри до навршени 17 години на старост, односно 23 години ако се на школување, под услов да немаат родители способни за привредување и средства неопходни за издржување.

Член 5

Неспособноста за привредување се установуе со лекарски преглед.

Член 6

Како неспособни за привредување ќе се сметаат, во смисла на оваа уредба, и:

жена која што не е запослена, а има деца помлади од 17 години за кои што нема кој да се грижи во фамилијата;

мајка преку 45 години и татко преку 55 години старост

Член 7

Немаат право на помош по оваа уредба:

а) лица кои што со судска пресуда се осудени на губиток на политички и поедини граѓански права;

б) лица кои што се сместени во државни домови или заводи или други јавни установи;

в) лица кои што имаат некаква друга помош од државната каса доколку оваа помош го додасуе максималниот износ на помошта предвидена со оваа уредба.

Лицата кои што имаат примања во помал износ, ќе примаат, врз основа на помош по оваа уредба, разлика меѓу своите примања и помошта предвидена со оваа уредба.

Член 8

Немаат право на парична помош по оваа уредба фамилиите на лицата кои што се навогјаат на воена вежба во Југословенската армија а ги примаат своите месечни принадлежности, или имаат друг постојан приход достаточен за издржување на фамилијата.

Член 9

Родителите имаат право на помош само тогај ако оваа не ја прима жената односно децата.

Член 10

Паричната помош се доделуе, и тоа:

за 1 член фамилија:

ако бруто заработуачката на хранителот изнесуела под 2.000.— динари припаѓа месечно 500.— динари;

ако бруто заработуачката на хранителот изнесуела од 2.000.— до 3.600.— динари припаѓа месечно 750.— динари;

ако бруто заработуачката на хранителот изнесуела преку 3.600.— динари припаѓа месечно 1.000.— динари.

За секој натамошен член на фамилија припаѓа по 200.— динари на горната сума, така да најголем износ на помошта не може да ја премине сумата од динари 2.000.— месечно за најголем број членови на фамилијата, и кај најголема поранешна заработуачка на хранителот.

Член 11

На сиромашните земјоделски фамилии чиите хранители се навогјаат на отслужување на сталниот кадар во Југословенската армија, а кои што не можат да се изхранат од својот имот најмалку за шест месеци во годината, ќе им се исплатуе, за она време за кое што не можат да се изхранат со приходите од својот имот, помош во износ од 500.— динари ме-

сечно за еден член на фамилијата, а за секој натамошен член на фамилијата уште по 200.— динари, така да тој износ не може да биде поголем од 1.000.— динари месечно без оглед на бројот на членовите на фамилијата.

Член 12

Решење за оваа помош донесуе извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чието подрачје заинтересираното лице има свое место на живеење.

Против решењето на околинскиот односно градскиот (реонскиот) извршни одбор може да се изјави жалба до окружниот односно градскиот извршни одбор во срок од 8 дена од денот на приемот решењето.

Член 13

Помошта по оваа уредба тече од денот на стапуењето на хранителот во Југословенската армија на отслужување сталниот кадар па до неговото отпуштање од Армијата.

Член 14

Народните одбори се должни на земјоделските фамилии на оние лица, кои што се навогјаат во Југословенската армија на отслужување сталниот кадар а чините членови не се способни за привредуење нити сами на некој друг начин можат да ја обработат својата земја, да им го обезбедат обработувањето на земјата до нивното враќање од Армијата.

Член 15

Околинските односно градските (реонските) извршни одбори постојано ќе контролираат да ли уживателите на оваа помош, имаат средства за издржување или не.

Член 16

Ако лице на отслужување сталниот кадар биде пуштено на отсавство повеќе од месец дена или привремено отпуштено тогаш нема право на помош. Месниот народен одбор ќе води евиденција за сите лица кои што се на отсавство а примаат помош.

Член 17

Лице кое што прима помош по оваа уредба а нема право на неа, ќе се казни со лишување од слобода од три месеца до две години.

За кривичната постапка заради ова дело надлежни се околинските судови.

Член 18

Сите поднесци, решења и документи кои што се однесуат на барањето и примањето на помош по оваа уредба ослободени се од секоја такса.

Член 19

Потребни кредити за исплата на овие помошти ќе обезбеди Министерството на финансите ФНРЈ.

Член 20

Поблиски напатствија за спроведување на оваа уредба ќе пропише Комитетот за социална грижа на Владата ФНРЈ.

Член 21

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

8 јануари 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ и
Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер без ресор

Претседател на Комитетот за социална грижа,
Кирило Савиц, с. р.

98.

НАРЕДБА БР. 1

НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ОРУЖАНИТЕ СИЛИ И МИНИСТЕРОТ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 4 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА

На основа чл. 5 точ. 3 и чл. 11 и 19 Законот за воената обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија и чл. 16 точ. 1 и 2 Правилникот за извршување Законот за воената обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија, како и врз основа на чл. 5 Законот за демобилизација најмладите годишта и втората партија на постарите годишта на обвезници и жени од Југословенската армија од 30 октомври 1946 година,

н а р е д у а м:

1) До 10 април 1947 година да се демобилисаат:

а) од родовите на војската на Југословенската армија и брежната одбрана на Југословенската војна морнарица, за кои што е предвиден срок на служба 2 години, војниците и подофицерите родени 1924, 1925, 1926 и 1927 година, кои што стапиле во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија во втората половина на 1944 година;

б) од тенковските и моторизованите единици и Југословенското војно воздухопловство оние војници и подофицери кои што стапиле во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија во првата половина на 1944 година;

в) од родовите на Југословенската војна морнарица за кои што е пропишан срок на служба во сталниот кадар 4 години оние војници и подофицери кои што стапиле во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија во 1943 година;

г) од Корпусот на народната одбрана на Југославија оние војници и подофицери кои што стапиле во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија 1944 година и порано;

д) сите војници и подофицери ученици на универзитетите и на нив рамните школи, свршени и не свршени ученици на средните и на нив рамните стручни, занаетски и на т. сл. школа, кои што стапиле во Југословенската армија во 1945 година и се навогјаат во единици со двогодишен срок на служба, а сакаат да го продолжат школуењето во граѓанство.

2) До 10 април 1947 година да се отпуштат од Југословенската армија сите оние лица кои што стапиле на служба во сталниот кадар во есен 1946 година со цел на дослужување на воениот срок од 6 месеци.

3) Да се одложи воената служба на војниците и подофицерите ученици на универзитети и на нив рамни школи, на свршени и не свршени ученици на средни и нив рамни стручни, занаетски и на т. сл. школа, кои што стапиле во Народноослободителната војска, Партизанските одреди на Југославија и Југословенската армија во 1944 и 1945 година, а сепак се навогјаат во тенковските и моторизованите единици, Југословенското војно воздухопловство, Југословенската војна морнарица и Корпусот на народната одбрана на Југославија, а уште не го отслужиле обвезниот кадровски срок. Овие лица да се отпуштат од Југословенската армија до 10 април 1947 година, доколку сакаат да го продолжат школуењето во граѓанство.

4) Да се демобилисаат штом ќе го отслужат обвезниот срок во сталниот кадар на Југословенската армија оние војници и подофицери на тенковските и моторизованите единици и Југословенското војно воздухопловство, кои што стапиле во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија во втората половина на 1944 година.

5) Од одредбите на точ. 1, 2, 3 и 4 се изземаат активните подофицери, како и оние војници и подофицери кои што сакаат и натаму да останат во воена служба, а ги исполнуваат условите за прекорочна служба во Југословенската армија.

6) На демобилисаните војници и подофицери наведени во точ. 1, 3 и 4, кои што стапиле во Народноослободителната војска, Партизанските одреди на Југославија и Југословенската армија до 9 мај 1945 година заклучно, им припаѓаат сите материални принадлежности предвидени со чл. 2—8 Законот за демобилизација постарите годишта на обвезници и жени во Југословенската армија од 30 октомври 1946 година.

На лица кои што се отпуштаат врз основа на одредбите на точ. 2 на оваа наредба, овие принадлежности не им припаѓаат.

7) Почетокот на демобилизацијата ќе го регулира Генералштабот на Југословенската армија.

8) Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на гардиските единици. За нив демобилизацијата на наведениот контингент ќе се регулира одделно.

У бр. 165

4 февруари 1947 година
Белград

Врховен командант на оружаните сили
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

99.

На основа чл. 114 ст. 3 и чл. 37 ст. 2 Законот за меница издавам

НАРЕДБА ДА СИТЕ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ НА НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ ИМА ДА СЕ СМЕТААТ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЗАВЕДЕНИЈА

Сите работни единици на Народната банка ФНРЈ — Главната централа, централите и филиалите — имаат да се сметаат за пресметковни заведенија во смисла на чл. 37 ст. 2 Законот за меница, доколку трасатите на мениците испратени на исплата имаат сметки кај односните работни единици на Народната банка ФНРЈ.

VII бр. 1965
3 февруари 1947 година
Белград

Заст. Министер на финансиие
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

100.

На основа чл. 93 ст. 2 Уредбата за спроведување социалното осигурување по прописите на Законот за социално осигурување на работниците, наместениците и службениците, во согласност со Министерот на финансиие ФНРЈ издавам

НАРЕДБА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ НА БИВШИТЕ САМОСТОЈНИ НОСИТЕЛИ НА ПЕНЗИ- СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕСТЕНИЦИТЕ

Член 1

Пензиските фондови, кои што по пораните прописи за социалното осигурување имале својство на самостојни носители на пензиското осигурување на работниците и наместениците и кои на основа чл. 3

Законот за спроведување социалното осигурување на подрачје на Демократска Федеративна Југославија од 2 мај 1945 година постанале органи на Средишниот завод за социално осигурување, ќе се ликвидираат по прописите на оваа наредба.

Член 2

Прописите на оваа наредба нема да се применуваат кај ликвидацијата на Пензискиот фонд на државните службеници, Потпорниот фонд на помошниот персонал во служба на државата, пензиските фондови на бившите самоуправни тела (општини и бановини), Пензискиот фонд на државното добро „Беље“, пензиските фондови на членовите на државните театри и другите пензиски фондови чиите членови имале својство на државни службеници.

Начинот на ликвидацијата на овие пензиски фондови ќе го пропише за секој поедин фонд Министерот на финансиие ФНРЈ во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ односно надлежниот министер на финансиие на народна република во согласност со Министерот на финансиие ФНРЈ и со Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 3

Ликвидацијата на пензиските фондови од чл. 1 ќе се спроведе Државниот завод за социално осигурување спрема состојбата на тие фондови на ден 30 јуни 1945 година.

Член 4

Целокупниот имот (актива и пасива) на пензиските фондови ликвидирани по прописите на оваа наредба постанува, во смисла чл. 3 ст. 2 Законот за социално осигурување на работниците, наместениците и службениците, државна сопственост.

Со овој имот управува и располага, во смисла чл. 90 Уредбата за спроведување социалното осигурување по прописите на Законот за социално осигурување на работниците, наместениците и службениците. Државниот завод за социално осигурување.

Член 5

Државниот завод за социално осигурување ќе изврши по извршената ликвидација на поедините пензиски фондови ревизија на пензиите признати од страна на тие фондови и ќе донесе за секој поедин овластеник нова одлука за правото на пензија и за височината на пензијата. Пензиите по овие одлуки не можат да го преминат износот на највисокото осигурување на заработувачката во обвезното пензиско осигурување на наместениците на ден 6 април 1941 година (динари 3.500.— месечно).

Во поглед на ревизијата на пензиите, пресметувањата и обуставувањата на пензиите, признати од страна на ликвидираниите пензиски фондови, важат во сето прописите кои што важат за другите осигуреници на Државниот завод за социално осигурување. На пензија немаат право досегашните уживатели на лични пензии кои што не навршиле 50 години на животот, и не се изнемогнати, како и вдовици кои што немаат деца помлади од 14 години, а самите не навршиле 40 години и не се изнемогнати.

Ако кај ликвидираниот пензиски фонд не е водена евиденција за времето на осигурување и височината на осигурената заработувачка, се зема кај признавањето правото на пензија, како време на пензиско осигурување она време, за кое што членот на односниот фонд бил обврзан на осигурување за случај на блест кај Средишниот завод за социално осигурување односно кај бившиот Средишни уред за осигурување на работниците, и тоа со осигурена заработувачка по соодветниот наднични разред.

Очекуените права по прописите на чл. 48 Законот за социално осигурување на работниците, наместениците и службениците од осигурувањето кај ликвидираниите пензиски фондови се гасат во срок од 5 (пет) години по влегувањето во сила на оваа наредба.

Член 6

Ако едно лице прима пензија и од пензискиот фонд од чл. 1 и од државата, ќе се пресмета пензијата од социјалното осигурување на тој начин, на времето поминато во социјално осигурување да му се додаде време поминато во државна служба, па спрема така добивено вкупно време да се одреди нова пензија по прописите за социјално осигурување и од така добивениот износ да се одбие износот на државната пензија, а евентуалната разлика ќе се исплатуе како пензија од социјалното осигурување.

Член 7

Пензиските фондови од чл. 1 ќе решаваат за правата од пензиското осигурување во оние случаи на изнеможелост, старост и смрт, кои што настапиле до 31 декември 1946 година, се додека не се проведе ликвидација на поедин фонд. Во случаи на изнеможелост, старост и смрт кои што ќе настанат после 31 декември 1946 година, како и во дополнително пријавени такви случаи, кои што настапиле пред 31 декември 1946 година одлуката за правото од пензиското осигурување ќе ја донесе Државниот завод за социјално осигурување.

Сите уплати и исплати извршени после 30 јуни 1945 година кај пензиските фондови од чл. 1 одат на сметка на Државниот завод за социјално осигурување.

Член 8

Кај составување ликвидациони биланси на пензиските фондови од чл. 1 имаат да се искажат сите обврзи спрема членовите на тие фондови во смисла прописот на чл. 54 став 3 Законот за социјално осигурување на работниците, намештениците и службениците. Математските резерви имаат да се пресметаат до 30 јуни 1945 година за сите членови на пензиските фондови кои што на тој ден имале било какво право врз основа на осигурување кај тие фондови.

Врз основа на ликвидационите биланси на сите ликвидирани пензиски фондови ќе состави Државниот завод за социјално осигурување општ ликвидационен биланс на пензиските фондови, во кој што влегуат и трошковите во врска со ликвидацијата на тие фондови.

Вредноста на имотот на кој што се однесуваат прописите на Законот за валоризација, во ликвидационите биланси на пензиските фондови ќе се искаже по прописите на тој закон.

Член 9

Ликвидираните, односно превземените, самостојни пензиски фондови должни се да му ја предадат на Државниот завод за социјално осигурување својата архива, своите работни книги и евиденцијата за осигурениците.

Член 10

Напатствија за спроведување на оваа наредба издава Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 11

Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 1284

31 јануари 1947 година

Белград

Министер на трудот,
Викто Крстулович, с. р.

101.

На основа членот 11 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија од 31 декември 1946 година, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Одредбите на Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, како и одредбите на сите прописи донесени на основа на, ќе се применуваат само на државните угостителски претпријатија. Спрема изричита одредба од членот 1 на споменатата Уредба, нејзините одредби не ќе се применуваат на мензи. Во смисла членот 4 Наредбата на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 1947 година за категоризација на државните угостителски претпријатија појмот на менза ги обваќа и народните ресторани. За регулирање работењето на мензите и народните ресторани ќе бидат донесени одделни прописи.

Покрај тоа одредбите споменати во предниот став не ќе се применуваат нити на кооперативските нити на приватните угостителски претпријатија.

2) Категоризација на државните угостителски претпријатија ќе се спроведе врз основа членот 1 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, Наредбата на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 1947 година и поблиските прописи кои што претходно ќе ги донесат народните републики врз основа на таа наредба.

За категоризација на кооперативските и приватните угостителски претпријатија важи Напатствието на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ број 2628 од 20 јануари 1947 година.

3) Категоризацијата на државните угостителски претпријатија, која што ќе се спроведе врз основа одредбите споменати во предната точка, треба да послужи како општа категоризација на тие претпријатија. Како до сега се случило да поедини органи за свои потреби спроведуваат одделни и нееднообразни категоризации на тие претпријатија, со оваа категоризација треба да се отстранат сите незгодни последици на такви различни категоризации. Во таа цел треба за оваа категоризација да се земат само категоризации и групи кои што се одредени со Наредбата на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 1947 година.

4) Како Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија и Наредбата на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 1947 година не ги одредуваат сите услови за уврстување поедини државни угостителски претпријатија во сепаратна категорија и група, потребно е народните републики пред пристапување на спроведување самата категоризација да донесат поблиски прописи за кои што збори членот 1 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија. Во тие поблиски прописи треба да дојдат до израз одделни принципи и услови на секоја поедина народна република за оснивање, уредување и работење на државните угостителски претпријатија.

5) Сиот персонал на државните угостителски претпријатија се дели од една страна на техничко-помокјен, а од друга страна на управовен, канцелариски, административен и сметководствен персонал.

Под техничко-помокјен персонал се подразбира сиот оној персонал кој што е вработен непосредно на производството и услугите на угостителски преработки и на вршење угостителски услуги. Во тоа особено спаѓа сиот кинески персонал, од кој што на кујната, до дојачот, садоператот и чистачот на

кухиноските простории. Вamu натака спаѓа ситот персонал кој што е упослен на непосредно услужување на гостите, како што се шефови на сали, конобари, виноносачи, ученици, шефови на рецепции, портири, собари, собарици, чистачи на хотелски простории, носачи, надворешни момци и сл. Вamu конечно спаѓа и персоналот на пералници, магацини и помоќни работилници на претпријатието.

Под раководен, административен, канцеларски и сметководствен персонал се подразбира ситот оној персонал кој што е упослен во раководството, администрацијата, канцеларијата и сметководството на претпријатието, од раководачот на претпријатието до неговиот помоќник, па до чистачот на канцеларските простории и шофери кои што се на располагање само на раководството. Предното разликување на помоќниот персонал за државните угостителски претпријатија од важност е за правилно теретење поедини врсти на трошкови на претпријатието. Платите со додаци на ситот помоќно-технички персонал паѓаат на терет на одделна и самостојна врста на трошкови од членот 2 точ. б) Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, дури платите со додаци на ситот друг персонал паѓаат на терет на општите трошкови на претпријатието.

б) Под плати со додаци на техничко-помоќниот персонал треба да се подразбираат вкупните живни принадлежности, и тоа како оние кои што им припаѓаат кога се на должност, така и оние кои што им припаѓаат кога не се на должност, како на пр. за време празници, за време платен годишен одмор и болување.

7) Под додаци, кои што ја теретат оваа врста на трошкови, треба да се подразбира додаток за деца, додаток за социално осигурување, но само оној негов дел кој што паѓа на терет на самото претпријатие.

8) Нормални општи трошкови (режија) на државните угостителски претпријатија се засметуат во оној постоток од трошковите на материјалот и платите со додаци на техничко-помоќниот персонал, кој што е со решење на надлежната планска комисија (член 3 став 2 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија) односно надлежниот народен одбор (член 4 истата Уредба) одреден за онаа категорија и група на државните угостителски претпријатија во која што е уврстено односното претпријатие.

Меѓутоа, во оние државни угостителски претпријатија во кои што се заедно обавуваат повеќе врсти на угостителско работење (хотел, кафеана, ресторан) административно-оперативниот раководач на претпријатието по предлог на самото претпријатие ќе може за секоја поедини врста на работење да одреди одделен постоток на општите трошкови (режија), но така да вкупните општи трошкови (режија) на претпријатието не го пречекоруат оној постоток на општите трошкови кој што е одреден за категорија и група во која што е уврстено односното претпријатие.

Така на пр. едно државно угостителско претпријатие од сојузно значење е уврстено во прва група на втора категорија. Тоа значи оти тоа спрема Решението на Сојузната планска комисија од 16 јануари 1947 година („Службен лист ФНРЈ“ број 6 од 21 јануари 1947 година) може да засметуе 30% од општите трошкови (режија). Ова сојузно претпријатие врши хотелско и кафеанско работење. Од порано е веќе утврдено оти постоток на општите трошкови за хотелско работење значитно е поголем него за кафеанско работење. Тоа заради тоа оти постотокот на општите трошкови и кај едното и другото работење се засметуе на трошкови на материјал и плати на техничко-помоќниот персонал, но бидејќи да се трошковите на материјалот кај хотели значитно пониски него кај кафеани, тоа и основната за одредување постотокот на општите трошкови кај хотели значитно е пониска него кај кафеани па заради тоа

самниот постоток мора да биде значитно повисок. А покрај тоа и самото работење на кафеаните кај ова претпријатие по својот обем двострано е поголем од обемот на работењето на хотел. Кога на основа тоа и хотел и кафеана би морале да засметуат 3% режија, цените ни на едното ни на другото работење не би биле реални. Цените на хотелските услуги би биле прениски а цените на кафеанските услуги превисоки. Заради тоа административно-оперативниот раководач на претпријатието по предлог на самото претпријатие ќе ги испита и ќе ги утврди стварните општи трошкови (режија) одделно на хотели а одделно на кафеани, како и обемот на работењето на хотели во однос на обемот на работењето на кафеани и врз основа на тоа ќе одреди да хотелот ќе засметуе на пр. 90% а кафеаната само 15% режија, но така да постотокот на општите трошкови (режија) на целото претпријатие не смее никако да прејде 30%.

9) За оние случаи кога поедини државни угостителски претпријатија се занимаваат само со еден вид на угостителско работење, надлежната планска комисија односно надлежниот народен одбор ќе го одреди постотокот на општите трошкови (режија) одделно за секој вид на такви претпријатија. Тоа значи оти во таков случај веќе самата планска комисија односно народниот одбор ќе го одреди одделно постотокот на режијата за хотели, одделно за ресторани, одделно за кафеани и сл.

10) За оние угостителски претпријатија кои што работат само сезонски ќе се одреди повисок постоток на режијата. Тоа повишување на постотокот на општите трошкови може да биде само толкаво колку одговара на стварните трошкови со кои претпријатието е оптеретено за време на обуставување на работата.

11) Редовната добивка на државните угостителски претпријатија не се предвидуе во фиксниот износ, туку само во одреден постоток од трошковите на материјалот и платите со додаци на техничко-помоќниот персонал. Заради тоа точен износ на редовната добивка на оние претпријатија може да се утврди секогаш само по истекот на пресметковниот период, и тоа по формулата:

$$D = \frac{P \cdot (M + C)}{100}$$

При тоа значат: D вкупен износ на редовната добивка, P стопа на добивката на претпријатието, M вкупен износ на трошковите на материјалот и C вкупен износ на платите на техничко-помоќниот персонал.

12) Редовната добивка на државните угостителски претпријатија врз основа на чл. 5 ст. 5 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија на прво место има да се употребат за покријќи на оној дел на индивидуалните стварни трошкови на претпријатието за кои што се пречекорени нормираните општи трошкови (режија) на претпријатието. Остатокот на редовната, како и на целата вонредна добивка, има да се распредели спрема одредбите на чл. 6 и 8 на напред споменатата уредба. Врз основа на овие одредби таму одредениот дел на тие добивки се ставуе на самостојно располагање на самото претпријатие. Од тој дел како на редовната така и на вонредната добивка кој што се ставуе на самостојно располагање на самото претпријатие износот од 25—75%, како тоа ќе го реши веќе надлежниот министер на финансии, претпријатието ќе го употреби за инвестиции вон планот, за поарна организација, како и за подигање нивото на рационалното и културното работење. Остатокот претпријатието ќе го употреби за инвестиции и рационализација по планот и за планско поголемиње на обртните средства. Ако и после оваа расподелба бидејќи нешто од тие добивки, остатокот ќе се дознае во корист на буџетот на оној орган кој што го основал односното претпријатие.

13) Додека сите издаци кои што се потребни за остварување на поарна организација на претпријатието, како и оние кои што се потребни за подигање редовното ниво на рационалното и културното работење на претпријатието на еден повисок ниво, паѓаат на терет на добивката на претпријатието како е тоа објаснето во предната точка на ова напатствие, трошковите на редовното одржување на организација и трошковите на редовното одржување на нивото на рационалното и културното работење на претпријатието, спрема членот 5 Напатствието на Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ број 1870 од 16 јануари 1947 година за елементите од кои што се состоат поедини врсти на трошковите на државните угостителски претпријатија („Службен лист ФНРЈ“ број 6 од 21 јануари 1947 година) паѓаат на терет на нормираните општи трошкови (режија) на претпријатието.

14) Спрема членот 5 став 5 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија оној дел на индивидуалните стварни трошкови (режија) на поедино државно угостителско претпријатие кој што го преминуе постотокот на општите трошкови (режија), кој што е одреден за тоа претпријатие, ќе се надокнади од редовната добивка на самото претпријатие. Доколу таа добивка не би била достаточна за покријќје на тој вишок на општите трошкови, претпријатието во таков случај ќе покаже загуба. Во тој случај административно-оперативниот раководач на претпријатието ќе ја испита како оправданоста на извршените повисоки општи трошкови (режија) на претпријатието, така и разлогите заради кои што претпријатието покажало уште и загуба.

15) Прилозите со книговодствените примери чинат составен дел на ова напатствие.

16) Ова напатствие влегуе во сила со денот на објавуењето а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

Бр. 3274

25 јануари 1947 година

Белград

Министер на трговијата
и снабдуењето,

др **Занм Шарац**, с. р.

Согласен сум,

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

ПРИЛОГ

СО НАПАТСТИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Структура на цената

Врз основа на Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија се формираат цени на услуги кај тие претпријатија од следните елементи (Уредба за трошковите и добивката чл. 2):

- а) трошкови на материјал,
- б) плати со додаци на техничкиот помошен персонал,
- в) нормирани општи трошкови (режија),
- г) предвидена добивка на претпријатието, и
- д) данок на услуги.

Општите трошкови (режијата) и стопата на добивката се пресметуваат врз основа одредениот постоток на трошковите на материјалот и платите со додаците на техничкиот помошен персонал (чл. 3).

Од горното произлегуе оти се претпријатијата должни да вршат калкулации спрема следниот пример.

Под претпоставка да се работи за претпријатие од сојузно значење уврстено во специални угостителски претпријатија, за кои што е донесено решение да процентот на општите трошкови (режија) изнесуе 45% (Решение на Сојузната планска комисија од 16 јануари 1947 година), а и добивката 25% (Решение на Претседателството на Владата ФНРЈ, од 14 јануари 1947 година) дневната калкулација би била:

	Динари
предвидениот утрошок на материјалот (намирници, пијалаци) — — — — —	300.000.—
платите со додаците на техничкиот помошен персонал — — — — —	20.000.—
Сосема	320.000.—
45% режија на 320.000.— динари — — — — —	144.000.—
25% добивка од 320.000.— динари — — — — —	80.000.—
Сосема	544.000.—
данок на услуги — — — — —	21.760.—
продавачна цена	Сосема 565.760.—
Оваа калкулација се расчленуе на ист начин на пијалаци, намирници, јадење и тн.	

За добивката

Постоат два вида на добивки (чл. 5 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија)

а) редовна добивка,

б) вонредна добивка.

Редовната добивка се пресметуе по формулата: Стопа на добивката $\times$ (трошкови на материјалот + платите и додаците на техничкиот помошен персонал)

што би изнесуело кај претпријатија од ист вид како и во поранешниот пример

$$\frac{320.000 \times 25}{100} = 80.000.— \text{ динари}$$

Вонредна добивка настануе со смалуењето на општите трошкови (режија) под нормираните (чл. 5 Уредбата).

Динари

Ако го земеме истиот порано изнесениот пример спрема кој што општите трошкови се пресметани со — — — — —	144.000.—
а да претпријатието имало индивидуални стварни општи трошкови — — — — —	130.000.—
тогај претпријатието постигнало вонредна добивка — — — — —	14.000.—

Индивидуалните стварни трошкови прокнижени се на класата 4 и тоа на групите 42—47 на новиот сметковен план за угостителски претпријатија.

Расподелба на добивката

Редовната добивка на претпријатијата се распоредуе по следниот ред:

1) преди се се покрива разликата од претходниот период, а која што настанала ако се индивидуалните општи трошкови (режија) поголеми од нормираните општи трошкови (чл. 5);

2) се одвојуе допринос за Фондот на раководството;

3) после тоа од редовната добивка смалена за евентуалната разлика по точ. 1 и доприносот на Фондот на раководството се одвојуе износ кој што се полага на банковната сметка на административно-оперативниот раководач, или органот кој што го основал претпријатието;

4) од преостанатиот износ на редовната добивка, смалена за евентуалната разлика по точ. 1 за износот на доприносот на Фондот на раководството и положениот вишок на добивката на банковната сметка, се одвојуе износ кој што остануе на слободно располагање на претпријатието.

Износот утврден по точ. 4, а кој што претставува добивка која што му остануе на слободно располагање на претпријатието, се употребуе во духот на општите уредби за трошковите и добивката на државните претпријатија:

а) за поголемиње на сопствените обртни средства на претпријатието,

б) за поголемиње на основните средства на претпријатието,

в) за покривање на оперативните расходи (спремање кадрови, новаторство, изучување и истражување),

г) за покривање помали потреби на рационализацијата, поарнување хигиенските услови на работното и тн.

Со овој дел на добивката претпријатијата слободно располагаат за споменатите потреби извон пропишаниот план.

Вонредна добивка

Се распоредуе по следниот ред:

1) се одвојуе доприносот на Фондот на раководството, и

2) остатокот на вонредната добивка смален за доприносот на Фондот на раководството се одвојуе во корист на самото претпријатие (чл. 8).

Од износот кој што е утврден спрема горната точка 2, кој што остануе на претпријатието, претпријатието ќе може да изврши следна распределба:

а) 25% до 75% врз основа на решењето на надлежното министерство на финансните ќе употреби за инвестиции во планот, поарна организација како и подигање нивото на рационалното и културното работење на претпријатието,

б) вонредната добивка смалена за износот под а), ќе го употреби претпријатието за инвестиции и рационализација по планот, како и за планско поголемиње на обртните средства,

в) неискористениот дел на вонредната добивка се уплатуе во корист на буџетот на органот кој што го основал претпријатието.

ПРИМЕР ЗА КНИЖЕЊЕ

Државно сојузно угостителско претпријатие карактерисано како специјално угостителско претпријатие (чл. 1) има хотел и ресторан. Спрема напатствието за спроведување Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија точ. 8 процентот на режијата ќе биде одреден не во височина од 45%, туку ќе биде поделен, да кажеме за хотел 90%, а за ресторан 20%, со тоа, да вкупната режија не може да премине 45% колку е одредено за таа врста на претпријатие.

Претпријатието утрошило за плати во хотелот и во текот на месец износ од — Дин. 126.000.— за материјал — — — — — " 14.000.— на тоа да додадеме 90% режија — — — — — " 126.000.— и 25% добивка — — — — — " 66.500.—

Данок на услуги — — — — — Дин. 332.500.— " 13.500.—

Сосема Динари: 346.000.— Наплатено е за хотелски услуги — Дин. 350.000.—

Вишок на добивката " 4.000.—

За ресторан претпријатието имало следни трошкови во текот на месецот:

за плати е издадено — — — — — Дин. 140.000.— за материјал — — — — — " 260.000.— 20% режија — — — — — " 80.000.— 25% добивка — — — — — " 100.000.—

Сосема Динари: 580.000.— Данок на услуги — — — — — Дин. 20.000.—

Сосема Динари: 600.000.— Наплатено е за исхрана — — — — — Дин. 595.000.—

Непостигната добивка Дин. 5.000.—

Плати во кои што е вклучен специјалниот допринос како и другите издаци во врска со платите

на техничкиот помоќен персонал, се книжени при исплатата во корист на кл. 1 а на терет подгрупи 410, 413 и 419 (нов сметковен план за угостителски претпријатија).

Издадениот материјал за ресторан и хотел е книжен во корист на кл. 3 а на терет група 40.

На крајот на месецот вршме пресметка со помоќ на претсметковниот лист и книжме во корист на кл. 5 на стварни трошкови, а на терет на групи 80 и 81. Под претпоставка да стварните општи трошкови (режија) изнеселе за хотел 120.000.— а за ресторан 72.000.— тогај би имале следни книжења:

Долгуе: (кн. 1)

80 трошкови на хотелот — — Дин. 273.500.—
810 трошкови на ресторанот — — — — — " 492.000.—

Побаруат:

Пресметани трошкови на материјалот
500 на хотел — — — — — Дин. 14.000.—
501 на ресторан — — — — — " 260.000.—
Пресметани трошкови на плати и тех. и пом. персонал

510 на хотел — — — — — Дин. 126.000.—
511 на ресторан — — — — — " 140.000.—

Пресметани општи трошкови
520 на хотел — — — — — " 120.000.—
521 на ресторан — — — — — " 72.000.—

53 пресметани трошкови на данок на услуги
За хотел — — — — — Дин. 13.500.—
За ресторан — — — — — " 20.000.—

Примениот пазар сме го книжиле дневно при наплатата и тоа на терет кл. 1, а во корист на групите 85 и 86, така сме книжиле:

Долгуе: (кн. 2)

10 Благајна — — — — — Дин. 945.000.—

Побаруе:

85 Примања од хотелот — — — Дин. 350.000.—
860 Примања од ресторанот — — — " 595.000.—

Со оглед да сме ја пресметале режијата на претпријатието за хотел со 126.000.— динари, а пресметаните општи трошкови изнесуеле дин. 120.000.— тоа значи да сме постигнале уштеда од 6.000.— дин. (вонредна добивка).

Кај ресторани сме ја пресметале режијата со 80.000.— дин. додека стварните индивидуални трошкови биле 72.000.—, па спрема тоа, ресторанот постигнал вонредна добивка од 8.000.— дин., книжењата со тоа во врска ќе бидат следни:

Долгуе: (кн. 3)

80 трошкови на хотелот — — — Дин. 6.000.—
810 трошкови на ресторанот — — — " 8.000.—

Побаруе:

9610 Пресметана вонредна добивка
на хотел — — — — — Дин. 6.000.—

9611 Пресметана вонредна добивка
на ресторан — — — — — " 8.000.—

Во калкулација сме внеле кај хотелот на име редовна добивка 66.500.— на име редовна добивка на ресторан 100.000.—. Книжењата со тоа во врска ќе бидат следни:

Долгуе: (кн. 4)

80 Трошкови на хотелот — — — Дин. 66.500.—
810 Трошкови на ресторанот — — — " 100.000.—

Побаруе:

Пресметана редовна добивка:
9600 на хотел — — — — — " 66.500.—
9601 на ресторан — — — — — " 100.000.—

При продавачка односно наплата за услуги никогаш нема во потполност да може да се изедначи износот добиен со калкулација, со износот наплатен за услуги, заради тоа, оти на примѐр кај хотели дека постоат пропишани цени на собите не можат истите секоедневно да се менуат, ако случајно се смали во

текот на месецот бројот на персоналот или се угошти помалку материјал за чистење а исто така може да настани и поголемување на персоналот односно на трошокот на материјалот. И во ресторани може да настапат такви случаи на и случаи кога се јавува разлика на цени заради заокружување на деталните kalkulации, или заради разен проценат на мешање на цени. Утврдените разлики на крајот на месецот, кога произлегуваат од редовното работење на претпријатието се пренесуваат на терет или во корист на редовната добивка на претпријатието.

Во напред наведените случаи, хотелот остварил повеќе приходи од предвидените по Уредбата за трошковите и добивката на угостителските претпријатија во износ од 4.000.— дин., додека ресторанот наплатил помалку 5.000.— дин. Обаа случаи сме ги зеде огроти упоредување. Книжењето ќе биде:

Долгуе: (кн. 5)

80 Трошкови на хотелот — — Дин. 4.000.—

9601 Пресметана редовна добивка на ресторанот — — — — — „ 5.000.—

Побаруе:

9600 Пресметана редовна добивка на хотелот — — — — — „ 4.000.—

810 Трошкови на ресторанот — — — — — „ 5.000.—

Врз основа на сите книжења кл. 8 на сметките на трошковите за извршување услуги, како и на сметките на примача за услуги, е изразнета, оти сите претпријатија немаат записи на производството. Добивката остварена со вршење услуги е искажана на контите на групите 96.

Ако сметаме да ова работење обвакја наедно и тромесечна пресметка предвидена со чл. 5 Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, тогаш би требало да се спроведат уште и следни книжења:

Ова претпријатие со оглед да е специјално угостителско претпријатие од сјужно значење треба од редовната добивка, спрема донесените решења, да уплати после пресметаниот Фонд на раководството 50% на органот кој што го основал претпријатието (во овој случај, на Владата ФНРЈ) 25% на административно-оперативното раководство, а 25% би останало на претпријатието на слободно располагање.

Од вонредната добивка овие врсти на претпријатија требало би спрема донесените решења да одвоат 50% на Фондот на раководството, а 50% да му останува на претпријатието на слободно располагање.

Редовната добивка на претпријатието изнесува по сметката 9600 — — Дин. 70.500.—

Редовната добивка на претпријатието по сметката 9601 — — — — — „ 95.000.—

Вкупно сосема динари: 165.500.—

Спрема формулата за пресметување доприносот на Фондот на раководството а која гласи:

Плати и додаток на техничкиот помокјен персонал и општиот сметковен фактор

вкупени знос на редовната добивка на претпријатието

би добиле следни износи:

За хотел:

$\frac{126.000 \times 2}{70.500} = 3,57$ односно на редовна добивка од

70.500.— ќе изнесува доприносот на Фондот на раководството 2.020.— динари.

За ресторан:

$\frac{140.000 \times 2}{95.000} = 2,95$, односно спрема прометот од

95.000.— изнесува 2.800.— динари. Книжењата ќе бидат следни:

Долгуе: (кн. 6)

965 Кonto на издвоена добивка Дин. 4.820.—

Побаруе:

083 Фондот на раководството — — — — — „ 4.820.—

Доприносот на Фондот на раководството од вонредна добивка ја пресметуваме во износ од 50%. Бидејќи вонредната добивка изнесува 14.000.— дин., тоа ќе пренесеме 50% тоа е 7.000.— дин. на следен начин:

Долгуе: (кн. 7)

965 Кonto на издвоена добивка Дин. 7.000.—

Побаруе:

083 Фонд на раководството — — — — — „ 7.000.—

Спрема чл. 4 претпријатијата се должни да уплатат 5% од износот на Фондот на раководството на Централниот фонд кај својот административно-оперативниот раководач, па ќе книжиме:

Долгуе (кн. 8)

083 Фонд на раководството (11.820 x 5) — — — — — Дин. 591.—

Побаруе:

1810 Обвези спрема управата — — — — — „ 591.—

Спрема планот излагање треба да се издвои 50% од добивката на органот кој што го основал претпријатието, 25% од редовната добивка на административно-оперативниот раководач а 25% останува на слободно располагање на претпријатието. Кога од редовната добивка сме одбиле првенствено 5.000.— на непостигната добивка ни останува вкупна добивка од 165.500.— динари. Од тоа сме дале допринос на Фондот на раководството 4.820.— па останало уште 160.680.— дин., од таа сума довојга на органот кој што го основал претпријатието 80.340.— дин. на административно-оперативниот раководач 40.170.— динари а на претпријатието му останува на слободно располагање 40.170.— Книжењето ќе биде:

Долгуе (кн. 9)

965 Кonto на издвоена добивка Дин. 160.680.—

Побаруе:

1810 Обвези спрема управата — — — — — „ 120.510.—

084 Средства за самостојно располагање на претпријатието — — — — — „ 40.170.—

Од вонредната добивка на претпријатието која што изнесува 14.000.— сме одвоиле на Фондот на раководството допринос, а 50% останува на претпријатието на слободно располагање. Во тој случај книжиме:

Долгуе (кн. 10)

965 Кonto на издвоена добивка Дин. 7.000.—

Побаруе:

084 Средства за самостојно располагање на претпријатието — — — — — „ 7.000.—

Претпријатието требало да уплати целокупна и редовна вонредна добивка на надлежниот административно-оперативен раководач, па при уплатата е книжено:

Долгуе (кн. 11)

1511 Управа кonto на редовната добивка — — — — — Дин. 165.500.—

1512 Управа кonto од вонредната добивка — — — — — „ 14.000.—

Побаруе:

1100 Народна банка редовен кonto Дин. 179.500.—

Сме дале налог да се од контото на административно-оперативниот раководач пренесе во корист на претпријатието износ за Фонд на раководството па сме книжиле:

Долгуе (кн. 12)

1100 Нар. банка редовен кonto — Дин. 11.820.—

Побаруе:

1511 Управа ~~квн~~то на редовната добивка — — — — — Дин. 4.820.—

1512 Управа ~~квн~~то од вонредната добивка — — — — — „ 7.000.—

И даваме надог на банката да уплати 5% допринос за Централниот фонд и книжме:

Долгуе (кн. 13)

1810 Обвези спрема Управата — Дин. 591.—

Побаруе:

1100 Народна банка редовен konto „ 591.—

Му даваме подаци на административно-оперативниот раководач за поделбата на чистата добивка и книжме:

Долгуе (кн. 14)

1810 Обвези спрема Управата — Дин. 120.510.—

Побаруе:

1511 Управа konto на редовната добивка — — — — — „ 120.510.—

(Од горните суми административно-оперативниот раководач ќе дозначи на Владата ФНРЈ 80.540.— динари).

Кај административно-оперативниот раководач се навојгаат положени износи со кои што претпријатието има право на слободно располагање. Во овој случај книжме:

83	Фонд на раководството		
8)	591	4.820	6)
		7.000	7)

10	Благајна		
2)	945.000		

1510	Побаруења од Управата		
15)	47.170		

1512	Управа — konto на вонредна добивка		
11)	14.000	7.000	12)
		7.000	15)

500	Пресметани трошкови на материал на хотелот		
	14.000		1)

510	Пресметани трошкови на плати на техн. пом. персонал на хотелот		
	126.000		1)

520	Пресметани општи трошкови на хотелот		
	120.000		1)

53	Пресметани трошкови на данокот		
	13.500		1)
	20.000		1)

Долгуе (кн. 15)

1510 Побаруење од Управата — — Дин. 47.170.—

Побаруе:

1511 Управа konto на редовна добивка — — — — — „ 40.170.—

1512 Управа konto од вонредна добивка — — — — — „ 7.000.—

Ако не постои никакво ограничување и Управата ги устави вкупните средства на слободно располагање на претпријатието тогаш со примениот износ ќе се задолжи редовниот konto на Народната банка, а ќе се одобри на Управата на редовно konto. Во противно ќе се книжи само оној дел кој што ќе се прими од административно-оперативниот раководач.

Како претпријатијата се должни да до 27 во месецот положат една третина на редовната добивка предвидена со план, а не им е позната уште дефинитивната добивка за тој месец, тоа со уплатениот износ ќе се задолжи контото 1511 — Управа konto на редовна добивка, а по истекот на месецот и по извршена пресметка разликата која што се состои од повеќе или помалу уплатениот износ ќе се внесе од оваа сметка на своја редовна сметка, кај Народната банка.

Процентот на режија и поделба на добивката овде е пресметана како што е истакнато како пример за сојузни угостителски претпријатија од специјално значење. Други претпријатија ќе земат проценти и поделба на добивката која што е предвидена по постоежките уредби.

084	Средства за самостојно располагање на претпријатието		
	40.170		9)
	7.000		10)

1100	Народна банка — редовен konto		
12)	11.820	179.500	11)
		591	13)

1511	Управа — konto на редовна добивка		
11)	165.500	4.820	12)
		120.510	14)
		40.170	15)

1810	Обвези спрема Управата		
13)	591	591	8)
14)	120.510	120.510	9)

501	Пресметани трошкови на материал на ресторанот		
	260.000		1)

511	Пресметани трошкови на плати на техн. пом. персонал на ресторанот		
	140.000		1)

521	Пресметани општи трошкови на ресторанот		
	72.000		1)

80	Трошкови на хотелот		
1)	273.500		
3)	6.000		
4)	66.500		
5)	4.000		

810	Трошкови на ресторанот		
1)	492.000	5.000	5)
3)	8.000		
4)	100.000		

860	Примање од ресторанот		
	595.000		2)

9601	Пресметана редовна добивка на ресторанот		
5)	5.000	100.000	4)

9611	Пресметана вонредна добивка на ресторанот		
	8.000		3)

85	Примање од хотелот		
	380.000		2)

9600	Пресметана редовна добивка на хотелот		
	66.500		2)
	4.000		3)

9610	Пресметана вонредна добивка на хотелот		
	6.000		3)

965	Кonto на издвоена добивка		
6)	4.820		
7)	7.000		
9)	160.680		
10)	7.000		

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на III армија

со која што се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

генерал-мајори: Матетић Владимир, Ковачевић Вељко, Мандић Глиго и Јерковић Мато;
пуковници: Крајачић Отмар, Шибл Иван и Капичић Јово;
комесар батаљона Бугарски Момир;
командир чете Васић Милош;
борац Грујић Јован;
комесар бат. Радовановић Лазар;
зам. ком. бат. Челић Лазо;
борци: Петровић Живко, Стејић Жика, Гоѓански Петар, Пантић Милорад и Трипуњагић Милан;
зам. ком. чете Аврамовић Богољуб;
водник Бегановић Фадил;
економ Будишиќ Бранко;
комесари чете: Бајић Душан и Бугарски Сава;
члан бриг. интендантуре Јуришић Џеја;
зам. ком. батаљона Богучовић Ђорђе;
Вујчић Никола;
комесар чете Васиљевић Сава;
зам. ком. чете Вучковић Ђура;
обавештајца Грбић Илија;
комесар батаљона Дражић Момир;
пом. ком. чете: Живковић Јоца и Јовичевић Сима;
борац Кедић Радивој;
обавештајца Јовић Бошко;
пом. ком. чете: Љубишић Здравко и Љубинковић Чедо;
интендант бригаде Мириловић Владо;
командир чете Малешевић Павле;
бригадни секретар Малешевић Душан;
пом. ком. чете: Неговановић Миливој и Николић Стеван;
Поповић Лазар;
члан див. интендантуре Панић Светозар;
зам. ком. чете Суботин Ђорђе;
командир чете Савић Петар;
водник Трифунџић Џеја;
Суботић Славо;

члан бриг. интендантуре Чакић Ђура;
мајор Јокић Бошко;
члан економског одељења Ђурувија Живко;
поручник Јаблан Шиме;
ком. воз. бат. Зарић Душко;
капетани: Кафол Франц и Орландић Новак;
поручник Ристивојевић Пера;
курир Матуљан Младен;
командир II чет: Мијић Илија;
десетар Бановачки Момчило;
зам. команданта Миличевић Влада;
поручник Поповић Никола;
поручник-политком. Кнежевић Драган;
ком. чете Божић Владимир;
зам. ком. чете Душан Зоран;
поручник-политком. Штановић Петар;
борац Бабић Рале;
десетар Чортановачки Срета;
радио-телеграфисте: Милетић Илија и Јанков Светислав;
чланови културно-просв. екипе: Бошковић Ксенија, Китаревић Јоцо и Боршошки Лазар;
курир Ђоцо Радослав;
поручник Петковић Петар;
капетан Момчиловић Петар;
поручник Грујић Душан;
командир курира Ђубања Вук;
пратилац команданта Вулетић Живојин;
потпуковници: Момчиловић Љубомир и Ромац Пашко;
члан економског одељења Ивановић Ђока;
мајори: Поучки Велимир и Милеуснић Душан;
капетан Комненовић Љубоје;
интендант Милеуснић Бошко;
поручник Пушић Стеван;
ком. чете Шпановић Петар;
члан култ. просв. екипе Зенић Иван;
политкомесар Поповић Ђока;
потпуковник Бикић Стеван;
мајор Матић Петар;
референт Брсајковић Трива;
капетан Тошанић Љуба;
потпуковник Миличевић Ивица.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

борци: Добрић Даница, Недељковић Мирко, Стољник Иван, Нинков Мара и Миланковић Ђорђе;
водник Гуѓа Светозар;
борац Петровић Бранислав;
референт санитета Михајловић Живка;
борци: Живанић Дуја и Гавриловић Здравко;
пом. ком. чете Шимић Жика;
интендант батаљона Марић Стојан;

- водник Јовановић Бранко;
чет. болничарка Врачарић Љубинка;
ком. чете Станисављевић Војислав;
чет. болничарка Јовић Мара;
зам. ком. чете Јовановић Александар;
делегат Милованчев Мира;
Тишма Стева;
водник Работић Дане;
Грујић Жика, Јовановић Бора, Томић Војин, Тодоровић Сима и Пуљан Јозо;
комесар чете Живковић Јован;
Илић Панта и Аћимовић Сава;
делегат Јовелић Љубоје;
борац Играч Радњика;
делегат Кривошија Ђорђе;
борац Коњевић Милиноко;
водник Милутиновић Васа;
делегати: Орловић Живан и Чортановачки Милић;
болничарке: Грубановић Горлана, Илић Славица и Шкулетић Јованка;
комесар чете Шкорић Лазар;
пом. ком. чете Петковић Бранко;
борац Чавић Лазар;
економ чете Аћимовић Миленко;
курири: Будимировић Ђорђе, Џијић Недељко и Воденичар Живан;
секретари штаба: Јовановић Миланко и Живојновић Милан;
болничарке: Плавшић Наза и Обрадовић Даница;
борци: Филиповић Ђорђе, Радисављевић Сава, Мошић Стева, Рајишић Божа и Кокчић Иван;
болничарке: Костић Дана и Жутић Нала;
десетар Вукасинац Здравко;
борци: Ладић Милош и Новаковић Ђорђе;
комесар чете Николић Боровој;
командир чете Милановић Ненад;
борац Мирковић Мирко;
водник Клипа Милош;
борац Матијевић Радован;
референт за наоружање Пацановић Васа;
борци: Кардаш Радован, Чавић Светозар, Почум Божа, Стојковић Паја и Мајер Звонимир;
помоћ. ком. чете Јовић Иванка;
борац Ангелов Иван;
ком. чете Бабић Пера;
водник Бабушки Димитрије;
зам. ком. чете Боровница Тодор;
борци: Богучовић Илија и Вучетић Љубомир;
хигијеничарка Вукојевић Спаса;
борац Понџко Раде;
ком. чете Владисављевић Урош;
борци: Вилчек Никола, Васић Душан и Војновић Никола;
болничарка Дикић Катица;
десетар Гојковић Павле;
борац Ђачанин Душан;
ком. чете Живковић Живко;
болничарка Јовић Даринка;
борац Јовицки Милорад;
десетари: Костић Жика и Крјић Станислав;
зам. ком. чете Ложански Урош;
борац Милибосјевић Бранко;
делегат Малешевеи Стана;
борац Мирковић Милорад;
вођа баџачког одељења Малешевеи Рајко;
борац Мирковић Душан;
зам. ком. чете Морин Вукашин;
борци: Обренов Мика и Обрадовић Душан;
водник Обрадовић Трива;
борац Пешић Милан;
болничарка Пусара Даница;
борац Радивојчић Петар;
десетар Суров Глигорије;
делегат Стакић Рајко;
водник Савић Душан;
борци: Терајић Жика, Трмосланић Миодраг и Татомиров Лазар;
десетар Томић Цвета;
борац Богдановић Миленко;
помоћ. ком. чете Белић Славко;
референт санитета Бекавац Љубица;
ком. чете Белић Богдан;
интендант бат. Берић Војин;
борци: Белегишанин Душан, Вујичић Павле, Владисављевић Славко, Велички Милош, Глушац Милован и Грбић Владимир;
коман. чете Гавриловић Мирко;
зам. коман. чете Десница Илија;
зам. реф. санитета Добрајић Нада;
борци: Ђурковић Жарко, Екмечић Паја и Екмечић Никола;
водник Жунић Жика;
курир Жунић Боја;
зам. коман. чете Зарић Радојина;
борац Јанковић Драган;
курири: Колић Иван и Кнежевић Васа;
борац Кузминац Петар;
Крњаџац Ђурица и Кураица Томо;
обавештајца Мишковић Обрад;
командири чете: Матошевић Ђура и Милошевић Милан;
борци: Малетић Петар и Мирковић Србислав;
болничарке: Милић Душица, Милинковић Илија и Малетић Нада;
рефер. санит. бат. Богвић Милица;
борци: Николић Стеван и Николчић Милан;
десетар Одак Марко;
водник Остојић Рајко;
курир Обрић Петар;
болничарка Пантелијић Стеванка;
зам. коман. чете Просиначки Руволф;
делегат Петровић Марко;
зам. коман. чете Пејишић Станко;
болничарка Пудурић Марија;
делегат Прибић Божа;
водник Рибарић Јовица;
борац Релић Петар;
ком. чете Сврачић Лођа;
зам. ком. чете Степановић Бора;
коман. чете Саватовић Бранко;
зам. коман. чете Стефановић Обрад;
Субић Станко и Томашевић Никола;
комесари чете: Филипин Живко и Филиповић Милан;
реф. санит. бат. Чврљак Јања;
водник Шимурина Шиме;
курир Крижан Сава;
борац Ђачанин Игњат;
болничарка Петровић Љубица;
борац Бошковић Ђока;
курир Добрић Жарко;
Десковић Проспер;
болничарка Ђурић Анђелка;
борци: Јовановић Гавра, Маркуш Васа и Михајловић Велимир;
Марјановић Славко;
болничарка Пузић Смиља;
борци: Стојић Влада и Свитлица Младен;
болничарка Зораја Милица;
десетар Јовановић Милан;
Шолаја Мара;
секретар перс. одељења Живановић Марија;
Цветичанин Славко и Тосић Љубица;
болничарка Станојевић Милица;
Агбаба Јован и Батањац Љубиша;
водник Буха Радован;
десетар Вукомановић Ђорђе;
Воћкало Илија, Давидовић Илија, Дакић Лазар, Ђурић Милорад, Ђурић Павле, Зарић Борислав, Ижић Сава и Илић Озрен;
десетар Јеличић Никола;
вођа Одељења Јух Хенрих;
Крњета Благоје;

борац Јанцош Владо;
 делегат Лемајић Бранко;
 водник Митровић Васа;
 борци: Миладиновић Стеван, Миразић Жарко и
 Милошевић Милан;
 Милисавец Живан, Миловановић Радмила и На-
 рацић Милан;
 делегат Остојић Рада;
 Поноћка Бранко, Павловић Љубомир, Попарић
 Божа, Пајић Никола, Радичевић Мирко, Радовић
 Срећко и Ранисављевић Светозар;
 чланови култ. прос. екипе: Молеров Стеван и
 Антоновић Милорад;
 техничар култ. просв. екипе Парошки Данчика;
 члан култ. просв. екипе Влајковић Петар;
 секретар санитета Зрнић Јелка;
 курир Тојагић Будимир;
 поручник Бармати Ружица;
 економ Билтина Петар;
 десетар Билетић Антон;
 из радионице ауто-чете Ојнахауз Адам и Телечки
 Раул;
 болничарка Богунџић Ружица;
 вођа одељења у кон. ескадр. Брњашевић Ђорђе;
 болничарка Бајић Катица;
 водник Ђурђевић Живко;
 заставник Ердевички Мирослав;
 десетар Јуришић Никола;
 курир Крњулац Коста;
 помоћ политкомисара Мајкић Миленко;
 болничарка Марковић Милица;
 водник Мушички Живко;
 болничарка Поткраш Анђелка;
 водници: Станивуковић Лазар и Стефановић Љу-
 бомир;
 командир кон. ескадр. Стефановић Светозар;
 помоћ. политкомесара Чворков Светозар;
 десетари: Сувић Љуба, Шевић Васа и Мирчевић
 Стеван;
 потпоручник Тејић Живка;
 борци: Петровић Паја и Витомировић Рада;
 водник Милановић Здравко;
 десетар Голић Стеван;
 борци: Штрбац Милан, Живановић Александар,
 Ђурђевић Обрад и Живановић Радивој;
 комесар возар. бат. Аћимовић Бранко;
 референт санит. Кесић Душанка;
 интендант Глибић Милан;
 чет. болничарка Алавада Зора;
 курир Ајдуковић Лазар;
 комесар чете Мишчевић Миленко;
 борци: Ранисављевић Велимир, Монар Младен,
 Станишић Бора, Тајбл Андрија, Михајловић Душан
 и Бијић Живан;
 шеф жен. крој. радионице Прица Гојко;
 из обућарске радионице Клеворжић Рада;
 курир Ранисављевић Озрен;
 кројач у радионици Маглајић Гојко;
 шеф обућарске радионице Шупунски Миливој;
 чет. болничарка Ивановић Славина;
 борац Станковић Миланко;
 чланови економског одељења: Имамовић Ахмед и
 Шубић Рајко;
 курири: Вукашиновић Илија, Баниш Миливој,
 Прњаворац Живан, Ранковић Бошко, Димитријевић
 Сава и Миросављевић Мирко;
 интендант Вумировић Данко;
 зам. командира Пљавић Дамјан;
 водник Анђелић Жика;
 вође одељења у кон. бат.: Јовановић Милодраг и
 Николић Бранко;
 водник Весић Бошко;
 вођа одељења кон. бат. Радивојевић Ђорђе;
 борац Ранисав Цвеја;
 водник Петровић Ђорђе;
 болничарке: Мажић Олга и Смајловић Љубица;
 курир Штерелман Адам;

референт санит. Војновић Милена;
 водник Грујић Ђорђе;
 чет. болничарка Радосављевић Витомирка;
 десетар Керић Марко;
 чет. болничарка Вукајловић Душица;
 делегат вода Калић Лазар;
 полит. делегат вода Скакун Страји;
 курири: Карастанковић Младен и Бошњачки
 Павле;
 полит. делегат вода Живановић Јован;
 борац Феђећ Ајрули;
 водник Николић Никола;
 обавештајца Милак Славко;
 десетар Гагић Влада;
 референт санит. Чолаковић Нада;
 пратилац команданта Рабреновић Аврам;
 курири: Цамбас Ђура и Јаношевић Немања;
 секретар култ. прос. екипе Станчић Јулије;
 командир Девић Живан;
 командир чете Решњак Никола;
 командир релејне станице Ковиљац Јоца;
 командири чете: Антић Милан и Лураћ Гавра;
 командир релејне станице Манојловић Живан;
 курир Нешковић Никола;
 командант батаљона Рабатић Никола.

Бр. 455

22 септември 1946 година

Белград

Секретар,
 М. Перуничич, с. р.

Председател,
 др М. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМЪ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
 Република Југославија

врз основа на членот 2 став 2 Законот за орден
 и медали ја одобруе Наредбата на Штабот на 1 тен-
 ковска армија бр. 38 од 24 април 1946 година

со која што се за осведочена храброст во народ-
 ноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Комненовић Т. Данило;
 потпуковник Радаковић Т. Илија;
 мајори: Дашећ М. Бранко и Жакула М. Јован;
 капетани: Цопков А. Никола, Етеровић И. Божо,
 Кекић О. Марко, Квачевић П. Андрија, Фланџа И.
 Винко, Лончар Стево, Мардеша А. Анте, Мрша Т.
 Блаж, Матковић П. Мате, Петрић Т. Пејо, Пеурача
 М. Петар, Репија В. Сретко, Стилин Јосип, Тодорић
 М. Симо и Зорић С. Дамјан;
 поручници: Аћимовић Г. Васа, Адамовић Л.
 Ђуро, Бајић В. Петар, Барбир М. Јуре, Башановић
 Р. Јован, Бузацић М. Гојко, Бергинић А. Владо, Ча-
 ћеновић Н. Бранко, Деспотовић С. Иво, Дукић П.
 Никола, Ђорђевић С. Драгомир, Грубић М. Грго,
 Гулин С. Дане, Грбић П. Душан, Хавидић С. Антон,
 Ивошевић Б. Миле, Ковачевић С. Никола, Корица
 И. Милан, Кривокућа М. Михаило, Кењало А. Бран-
 ко, Кушец Ф. Јосип, Жаркић Ј. Јосип, Маринов Ј.
 Владо, Мартинџић Ђ. Миле, Мајкић М. Лазо, Ми-
 тел А. Антон, Ожеговић П. Владо, Павловић Д. Дра-
 ган, Перица Љ. Љубо, Радак М. Бобан, Соковић В.
 Драгољуб, Ставер М. Јосип, Станисављевић Л. Ђуро,
 Трукула П. Игњатије, Властелица И. Стјепан, Вино-
 вршки Т. Драгутин, Зонић М. Радосав, Шарич М.
 Анте, Шолар Ј. Винко и Томић С. Гојко;
 потпоручници: Аранђеловић Д. Миливоје, Бабић
 Ђ. Илија, Бјелаковић Ј. Душан, Боснић Ђ. Бранко,
 Бродарац Н. Ђуро, Бугарски К. Милан, Декатић И.

Јосип, Докић С. Милан, Долак Ј. Јосип, Ђаковић П. Милош, Ерцег А. Нико, Гојинић М. Марко, Хадровић Ј. Медо, Хајдуковић И. Душан, Исајевић Д. Миљенко, Јанковић С. Драган, Кадич К. Нефко, Коричан И. Густав, Лукачић М. Душан, Марчетић С. Душан, Млинарић Б. Иван, Милишић М. Лука, Мулац П. Драго, Миличевић И. Шпиро, Мудрић М. Раде, Петровић К. Божо, Петровић М. Душан, Петич С. Никола, Прибић С. Милан, Пурић Г. Гашић, Радосављевић М. Бранко, Радак Ј. Душан, Станић Ј. Вики, Станић Ј. Остоја, Станић П. Урош и Вичић А. Ђилко;

заставници: Берхамовић С. Абад, Бачић М. Иван, Бановић П. Секула, Борић А. Мирко, Божовић Ј. Собољуб, Цревар Ђ. Бранко, Чича П. Марко, Ђураш Б. Ранко, Глањар И. Стјепан, Гашић С. Мустафа, Гољачки М. Стјепан, Гулић Ј. Јосип, Хошић С. Рецо, Јеличић М. Бранко, Јовановић Д. Никола, Киш Ј. Гашић, Ковачевић Н. Радосав, Лукачевић Ђ. Стево, Лекшић М. Петар, Љоврић К. Јосип, Марковић Ј. Јоцо, Матић В. Милан, Миличевић О. Никола, Млађан С. Милан, Перковић Ј. Перко, Пајдић Г. Милан, Павић М. Кузман, Прескач Ф. Антон, Рајковић Д. Илија, Рибарић Л. Иван, Рончевић М. Јозо, Ступар Л. Сретко, Стипић С. Стојан, Тимарац С. Мићо, Вуковић В. Светозар, Живковић Д. Будимир, Жупан Б. Љовро, Ђурић Н. Сreto и Ђепина М. Анте;

ст. водници: Бласлов Л. Мирко, Богњар Љ. Ђуро, Добријевић С. Миле, Драгаш С. Обрад, Ђурић Н. Милош, Франтар А. Срећко, Глушац Е. Сафет, Гужвица Ј. Илија, Хрњица Х. Хамдо, Ковачевић О. Љубиша, Косић Г. Гајо, Короља Д. Душан, Катић Т. Саво, Карановић М. Богдан, Лончаревић С. Стево, Љубишић М. Ибрахим, Матијевић Љ. Пајо, Милковић М. Миле, Мокос Ђ. Видо, Новаковић М. Радомир, Орел М. Ђукан, Перковић С. Антон, Пилиповић М. Жарко, Радисављевић В. Војислав, Смиљанић С. Милан, Стојинић Ђ. Раде, Стулар Н. Јово, Тепић И. Круно, Вилендечић А. Васкрсија, Вудраг Р. Иво, Зорица М. Јово, Зорица Ј. Душан и Зича М. Миле;

водници: Агушевски А. Ђевид, Арсенић С. Марко, Барковић А. Мирко, Бањеглав Н. Душан, Ђекић С. Илија, Хорватич Ј. Емил, Ибрик С. Иван, Јаворина М. Миле, Јововић М. Јовиша, Кавчић М. Славко, Кељман Ј. Даница, Китић М. Петар, Ковачевић П. Милан, Мајкић В. Гајо, Мајкић С. Ђетко, Мартиновић М. Душан, Мехимовић М. Мехмед, Мешовић С. Ђетко, Новковић Ђ. Бранко, Оштрић М. Шиме, Павловић Ђ. Дулац, Пантелић Р. Јован, Петровић М. Боровоје, Завођа Ђ. Димитрије, Петрић Б. Стјепан, Петровић Ф. Славко, Стаменковић С. Милутин, Стричић М. Владо, Шкрбоња Ј. Светко, Стефанић Д. Марко, Шарић М. Јово и Жигић Г. Јован;

млађи водници: Брзак С. Драгутић, Бобинац М. Грго, Ђукан М. Мирко, Гвоздић Ј. Илија, Димитријевић Ј. Вичен, Курсар Ј. Дарко, Љоврић А. Анте, Пајанчић К. Јожеф, Петровић М. Петар, Шкобморач Ж. Бранко, Шустер И. Милан, Вицаковић Ј. Динко и Злача С. Стево;

десетари: Голубовић Г. Вуксан, Јовановић Ј. Велибор, Стришек Ф. Франц и Шолаја Н. Ђуро;

борци: Амјорси Г. Францеско, Банда М. Ђуро, Ђелић Ј. Душан, Ђорјановић Т. Остоја, Бурсаћ П. Душан, Бухарац Н. Хасан, Чубрило Д. Ђуро, Драгичевић М. Драгољуб, Главац Ј. Јанко, Грахован Р. Стево, Гаћеша М. Раде, Хацић М. Салим, Иветић Никола, Јелача М. Ђуро, Јефтићев А. Киро, Лекић Р. Велимир, Љубишић Р. Пафер, Кршић Т. Мирко, Кајгана Т. Милан, Кнежевић М. Раденко, Коларић Ш. Јосип, Колчић О. Рашић, Мелинковић М. Александар, Митановић Ж. Александар, Масликоша И. Стево, Мехић Ч. Н. Анте, Маркић С. Вељко, Мишковић Симо, Неђић Д. Милан, Океран Ј. Анте, Озимец Ђ. Ђуро, Перић Ђ. Богљуб, Пенса Ф. Иван, Петровић С. Јово, Петрић М. Гавро, Пејновић Ђ. Богдан, Пејновић Т. Милош, Попуча Д. Миле, Савић М. Ђуро, Савија П. Симо, Седлар Н. Петар, Ставић Ф. Пејар,

Саво Д. Илија, Стјепанић Б. Стојан, Шешкић И. Ибрахим, Таталовић А. Милодраг, Томинчић И. Чедо, Трукула М. Чедомир, Варићак Р. Илија, Вујичић Д. Славко, Вулин Н. Иван, Зрић М. Раде и Загорац А. Никола;

водник вода Бошко Т. Шиме;
интендант болнице Барух Т. Зумбул;
командант батаљона Булатовић В. Богдан;
водник рад. вода Томић М. Томо;
вође одељења: Деклић Т. Јанез и Иванчевић М. Видак;

помоћник шефа тех. ст. бриг. Калчић Ј. Јожеф;
водник вода Ковачевић И. Антон;
командир тенка Васић С. Светозар;
водник вода Лаковић М. Василије;
помоћник шефа за преглед возила Лаковић И. Милан;

шеф отсека за артиљеријско техничко снабдевање Мунижаба М. Лука;

вођа одељења Миловић В. Радомир;
командир механичке радионице Павлин И. Венчеслав;

референт санитетског батаљона Попивода С. Госпава;

помоћник интенданта за исхрану Ребула А. Алојз;

шифрант Савић Б. Бранко;
водни официр Станић М. Мате;
в. л. умјет. делат. реф. Стрипић М. Марко;
водник вода Старчевић М. Андрија;
вођа одељења Загорац М. Милан;
водник вода Зарник Ј. Јоже;
командир ауто школе Личан Станислав и
вођа одељења Мариновић Ј. Никола.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

мајори: Бумбер И. Јосип, Ђурашиновић Ј. Војин, Калезић Т. Владимир, Лаковић И. Милош, Поповић Ђ. Милорад, Рашета А. Петар, Вујосевић М. Гавро и Жакула М. Јован;

капетани: Беровић Ф. Дане, Хаповић Х. Хамлија, Крста Б. Богдан, Лазовић В. Вујадин, Маринковић М. Дане, Миховиловић Ђ. Миленко, Петровић Т. Драгољуб, Пашић М. Јово, Поповић М. Свето, Поповић Ф. Михаел, Радловић Б. Илија, Сушак И. Мирко и Зубовић Ј. Милутин;

поручници: Безљак Б. Казимир, Бркић М. Мићо, Бабић А. Јурај, Дачић М. Михајло, Хржица С. Јосип, Ковачевић Б. Петар, Мемедовић С. Владимир, Мичевић Ф. Међо, Помић Ј. Никола, Радојевић К. Душан, Тадић М. Максим и Тичевић Ђ. Драшко;

потпоручници: Цревар Ђ. Никола, Чанковић М. Душан, Дакић С. Милан, Драковић А. Милош, Ђилас Ј. Лазо, Кресић А. Веселко, Ковачевић Н. Божо, Марчетић С. Душан, Миловац Ц. Крсто, Полх Ј. Јоже, Симић П. Илија и Синко П. Вељко;

заставници: Аглаић Т. Ђуро, Ганобеговић М. Ђемал, Гончин Д. Сретко, Јојинић М. Светозар, Јованчић М. Велимир, Лончар И. Помпеј, Мијагозић Ј. Перо, Милевић Љ. Стево, Орлић С. Душко, Потиборшек И. Антон, Починић Н. Трипо, Преле Б. Ђетко, Подлесник А. Јанез, Пецоћић П. Франц, Радојко М. Душан, Радосављевић Ј. Недељко, Радовановић Б. Живљин, Рајнић И. Антон, Савић П. Александар и Живковић И. Војислав;

старији водници: Билон М. Милан, Дрековић Ј. Шећо, Ђуришић Ј. Благо, Голуб М. Славко, Јерић И. Анте, Ковачевић Ф. Иван, Орел М. Ђукан, Омец

Ф. Стјепан, Петек В. Александар, Папучић А. Митар, Шорић Ш. Вјекослав и Тодоровски Ј. Тодор;

водници: Цупоч Ш. Војин, Черне В. Дамјан, Ифковић Ф. Видојко, Кавчник М. Славко, Коркут М. Хазин, Маслаћ Ј. Милењко, Познановић М. Душан, Радошевић А. Фрањо и Смоквина М. Берислав,

млађи водници: Драгичевић М. Миливој, Гантар Ф. Франц, Лазин Б. Добривој, Лалић У. Вујо, Милутиновић К. Боровоје, Поској Ј. Жожеф, Радичевић М. Владимир, Рашковић С. Чедомир и Вучевац-Фалишевац А. Ивица;

лесетари: Благоје Ђ. Иван, Чирин Ж. Стеван, Ђокић Љ. Боровоје, Гаширац Ј. Жоже, Костић М. Срећен, Крунић Б. Младен, Миладиновић Б. Борисав, Миљковић М. Александар, Петровић Д. Сава, Породец Н. Рудолф, Спасић С. Цветко и Вученлић Т. Никола;

борци: Абазовић М. Рагиб, Албрехт А. Цветко, Алексић Д. Ведичко, Андрејевић Б. Мирослав, Анђелковић Р. Драгић, Бабић С. Лазо, Бајић Б. Драган, Баљак С. Сава, Бараћ Л. Никола, Бацетић Љ. Милорад, Бакић С. Мирко, Бамјанић И. Душан, Бањеглав Н. Лука, Беговић З. Мухарем, Берген Ј. Михаило, Бергес Ф. Клаудио, Бјелаца Ј. Миле, Бјелобрк Ч. Петар, Блаженовић М. Фрањо, Блажић Н. Милан, Бјелић М. Миле, Биберчић Ј. Михаило, Бембаш Ј. Валерије, Божовић Р. Драгун, Борсић С. Доменик, Брчић Ј. Љубо, Брклача К. Ђоже, Булаић Л. Петар, Цатић К. Фамија, Цесник Ј. Карло, Црвенковић М. Богољуб, Цупаћ С. Петар, Црталић Ј. Марјан, Циркинагић М. Омер, Чашин Ј. Славко и Чубрило М. Богдан;

борци: Дничић Р. Сокол, Димитровски В. Сима, Додер С. Богдан, Дединовић М. Ђуро, Дебланић А. Драго, Ђорђевић Ж. Радивоје, Ђуришић Б. Јово, Елезовски А. Елез, Фелер В. Драго, Гајић К. Душан, Ѓатовић П. Ђуро, Ѓлигорић М. Тихомир, Година М. Мирко, Гржетић И. Иван, Гренчарић Ј. Никола, Грзваци М. Душан, Градић Н. Иван, Грчић В. Илија, Грбец Ф. Аугуст, Гуја М. Миле, Хасичић А. Мехмед, Илић Ч. Јован, Јанић Д. Добривоје, Јефтић Ж. Милован, Јовановић М. Предраг, Јовановић Ж. Радивој, Јовановић И. Александар, Јовановић А. Стеван, Јокић Д. Миломир, Јуричић И. Иван, Каролић М. Добривоје, Класић М. Славко, Кличковић М. Марко, Кљајић Б. Жарко, Ковачић И. Ђирил, Костић М. Николије, Костић М. Живан, Кнез А. Антон, Крашевац Ј. Станко, Кубат В. Лазо, Лазаревић В. Илија, Локаз Ф. Марко, Лулић Р. Благоје, Матић Ј. Иван и Љубојевић С. Драган;

борци: Маржић Ј. Шиме, Марјан П. Видо, Матијас А. Јосип, Маринковић М. Живојин, Мелен Ј. Алберт, Максимовић С. Славко, Матејић Ј. Добривој, Мајета А. Јосип, Мајстровић М. Ђуро, Мадведец А. Мијо, Мекишић Н. Антон, Миличевић П. Миломир, Милошевић В. Вучић, Мишевић Н. Шпиро, Мијић П. Младен, Миклић Ј. Антон, Маровић П. Петар, Мршић П. Ивица, Никилић М. Миле, Николић М. Никола, Николић Д. Крсто, Николић В. Никола, Новаковић Т. Љубинко, Новаковић С. Живорад, Новаковић М. Илија, Његован И. Мирко, Обренић А. Богољуб, Остојић М. Владимир, Панић М. Србислав, Пешић Ж. Радоје, Пивета И. Марко, Пинтер Ј. Аугуст, Простран Ђ. Лука, Пруговечки И. Иван, Пурић Ј. Јосип, Рачиновић А. Ашим, Ранђеловић М. Драгиша, Ристић Д. Богдан и Роксић М. Радиша;

борци: Саздевски Т. Спасоје, Симоновић Д. Ђорђе, Схиновић М. Мехо, Спасић Ч. Владимир, Смољан С. Данко, Сврзић М. Ђорђе, Смиљанић О. Гавро, Стефановић М. Драгослав, Сељачки Б. Владимир, Шпанољ П. Јосип, Станковић Д. Лука, Стић Т. Перо, Штрбац П. Шпиро, Томе Ј. Франц, Тарник С. Винко, Трњаков Ж. Лазар, Тепић Ј. Марко, Теплак Ј. Лудвиг, Трбовић И. Раде, Томс М. Мартин, Васић М. Славолуб, Васиљевић Ч. Радиша, Великинац Ј. Илија, Виола А. Алберт, Весковић Д. Петар, Војводић М. Синиша, Врбанчић Ј. Иван, Зеца А. Драгун, Зељак

М. Вукола, Зорзут Ј. Јозеф, Зринић С. Прокопије и Живанчевић С. Мирослав;

интендант дивизије Банић К. Анте;
водник вода за везу Беровић Ј. Ђуро;
командант тенка Дехењан Б. Бора;
технички официр Хљеде Ј. Маријо;
в. д. шефа радионице Мартић С. Стјепан;
референт санитетског батаљона Перић М. Мила;
омлад. рук бат. Поповић М. Ђорђе;
реф. сан. див. Семзе Б. Никола;
четни старешина Сурина И. Винко;
водник вода Шкара И. Стипе;
реф. сан. див. Тодоровић М. Светислав;
водник вода Жуњанин Р. Радман;
вођа одељења Жарковић Т. Гојко.

Бр. 500

10 октомври 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

врз основа на членот 2 став 2 Законот за орден и медали ја одобруе Одлуката на Штабот на I армија пов. бр. 6004 од 5 август 1946 година

со која што се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуе

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајор Поповић Раде.

Бр. 493

8 октомври 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

врз основа на членот 2 став 2 Законот за орден и медали ја одобруе Одлуката на Штабот на I армија пов. бр. 5767 од 27 јуни 1946 година

со која што се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

од XXI дивизија:

Антић Живорад и Ђирковић Родољуб.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Аранђеловић Милош, Јовановић Богољуб, Милић Душан и Стојановић Баждар.

Бр. 494

8 октомври 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење, покажана
храброст и особени заслуги за народ стечени во
текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Доманкушиќ М. Стјепан и Милошевиќ М.
Живадин;

капетани: Бабиќ Т. Драго, Ђориќ П. Милан, Дра-
гаш В. Маринко, Гајановиќ Ђ. Дмитар, Грбовиќ Р.
Данило, Хоџкраут В. Рудолф, Катиќ Б. Винко, Ко-
рица М. Ђуро, Ковачевиќ Н. Бранко, Павличиќ Н.
Миливоје, Пећанац П. Триво, Попадиќ П. Бранко,
Стилиќ Ј. Јосип, Шобот П. Ђуро и Трниниќ С.
Обрад.

поручници: Бибановиќ М. Хамдија, Чанак М.
Дане, Јошило М. Ратко, Мандиќ М. Симо, Маричиќ
М. Милан, Миланко Ј. Стеван, Обрадовиќ С. Мићо,
Стојниќ О. Слободан, Ступар Ј. Никола, Вучиќ М.
Светислав, Згоњанин Н. Гојко и Зориќ Ј. Петар;

потпоручници: Хаџиќ С. Хусеин, Кресијевиќ М.
Илија и Селман А. Јусуф.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Иванчевиќ С. Јован, Кличковиќ Ј. Љу-
бан, Крањц Р. Антон, Лојовиќ Ђ. Митар, Новковиќ
Ј. Мане, Стилиќ Ј. Јосип, Тадиќ И. Душан и Жакиќ
Б. Томо;

поручници: Ђукиќ Н. Јово и Мандиќ М. Симо.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Пелеш Р. Момчило,

поручници: Ахлин А. Алојзиј, Бешлагиќ М.
Исмет, Ђукиќ Н. Јово, Јовичиќ А. Милован, Кова-
чевиќ М. Мато, Лончао М. Ђуро, Правица Ј. Ђорђе,
Пругиниќ Р. Милиќ, Ресан Д. Симо, Секуловиќ Б.
Вукоје, Стојаковиќ С. Владо, Стрика В. Славко и
Вулевиќ Н. Михајло.

потпоручници: Билибајкиќ К. Богољуб, Благо-
јевиќ Ј. Ђуро, Цранковиќ А. Томислав, Јанковски Ђ.
Стеван, Марковиќ Б. Богдан, Маролт Ј. Фердинанд,
Станковиќ К. Славко, Шкоти С. Живко и Војводиќ
Р. Милан,

заставник Каран О. Гојко;

ст. водници: Богојевиќ С. Драган и Лацковиќ Ђ.
Милош;

борац Катушиќ Н. Никола;

Лазовиќ Б. Иво и Обрадовиќ Т. Миленко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Бузаровски Ф. Ристо и Селишкар А.
Марин;

поручници: Андоновски И. Александар, Атлија
С. Милош, Бајиќ Р. Влајко, Бобиќ И. Милош, Беш-
ковски М. Благоја, Чатлак М. Фрањо, Чокаловски П.
Димчо, Јовановиќ М. Радован, Киричиќ С. Јосип,
Крашовец Ј. Ива, Креч Ј. Лудвик, Маринковиќ С.
Димитрије, Милошевиќ Т. Вукота, Мирановиќ Л.
Војо, Мујановиќ С. Абдулан, Нећак М. Милан, Пејчиќ
Ј. Момир, Стојаковиќ С. Владо, Стојчевиќ Ј. Бла-
гоје, Трајковски Ђ. Кле и Вујашиновиќ Д. Јово;

потпоручници: Бурсаћ С. Андрија, Цвијетиќ Д.
Перо, Ефремовски А. Петар, Иве К. Фраче, Јовано-
виќ Т. Радисав, Милевски М. Стојан, Пецетиќ М.

Иван, Петриќ А. Милош, Петровски Т. Киро, Пе-
трушевиќ Ј. Бранислав, Тодоровски А. Петар, Угу-
ровски Ј. Крсто и Висковиќ Ј. Зорислав;

заставници: Барде Ј. Албин, Димитровски А.
Цоле, Георгијевиќ Д. Ванце, Млаћан М. Драго,
Наранчиќ М. Влајко и Ристиќ Б. Ненад;

ст. водник Умичевиќ Ђ. Чедомир;

водници: Чадеж Т. Фрањо и Маџаревиќ М. Љу-
биша;

мл. водник Христовски П. Михајло;

борци: Ђорчевиќ Т. Лазар, Јефтимовски П.
Љубомир, Матијевиќ С. Душанка, Мијиќ М. Мане,
Миладиновиќ М. Драгутин, Сладе И. Зора и Сотен-
шек М. Јосипа;

Барбариќ А. Мато, Капетановиќ С. Ђоко, Меркаш
Р. Мирко, Радовниковиќ Ј. Мира, Сибиновиќ М. Јо-
ван и Шулина А. Јосип

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

мл. водник Станковиќ Д. Миодраг;

борац Николиќ С. Раде;

Бабиќ П. Живан, Бацковиќ Н. Милорад и Пе-
ровиќ М. Војислав.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

Мартиновиќ А. Јеролим и Петровиќ А. Милош.

Бр. 507

14 октомври 1946 година

Београд

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за особени заслуги за народ во текот на
народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Јока И. Никола;

капетани: Бараќ М. Владимир, Црногорац П.
Васо, Мачуќат А. Грго, Вучковиќ С. Филип и Вук-
ман И. Инте;

поручник Шепаровиќ И. Иво.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Клобас И. Милан и Зеќ Д. Радован;
поручници: Ленац Ј. Јосип, Манастирноти И.
Иво, Матијевиќ А. Никола и Милетиќ М. Антон;

водник Шверко Ј. Антон;

мл. водник Продан М. Берто;

десетар Станиќ В. Драго.

Бр. 519

17 октомври 1946 година

Београд

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за особени заслуги за народ одликуе

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД:

VII Краишшка бригада X дивизије.

Бр. 504

14 октомври 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за заслуги учинети за ослободување народот
во текот на народноослободителната борба одликуат.

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ:

I. Истарска бригада „Владимира Гортана“ XLIII
дивизије

Бр. 505

14 октомври 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“
во бројот 5 од 1 февруари 1947 година објавуе:

Уредба за трошковите на трговијата на големо
и на мало за државните трговски претпријатија од
републиканско и локално значење;

Уредба за цените на градежните услуги на др-
жавните градежни претпријатија од локално значење
и за добивката и за расподелба на добивката на
ови претпријатија;

Уредба за Фондот на раководството на претпри-
јатијата (Фонд на раководството) и Централниот
фонд на државните рударски, индустриски, градежни
и занаетски претпријатија од локално значење;

Уредба за овластуења за одредување општи тро-
шкови (режии) и стопи на добивката на државните
угостителски претпријатија од локално значење;

Напатствие за елементите од кои се состои це-
ната на градежните услуги на државните градежни
претпријатија од републиканско и покраинско зна-
чење;

Решење за постотокој на предвидената добивка
кој што се книжи во корист на банковната сметка
на претпријатието;

Решење за постотокој на општите трошкови (ре-
жии) за државните угостителски претпријатија од
републиканско значење;

Решење за постотците на општите трошкови на
градилишта и трошковите на управата и продавач-
ката и за постотците на додагокот на бруто плати
на работна сила.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народна
Република Хрватска во бројот 9 од 28 јануари 1947
година, објавуат:

Уредба за оснивање Комисија за стандардизација
при Планската комисија на Народна Република Хр-
ватска;

Дополнуење на Правилникот за полагање приват-
ни и дополнски испити во гимназиите и класичните
гимназии.

Во бројот 10 од 31 јануари 1947 година објавуат:

Уредба за привремено регулирање платите на
учителите по селата;

Уредба за банковните сметки на добивката на
државните стопански претпријатија од локално зна-
чење и нивните административно-оперативни рако-
водачи;

Уредба за трошковите на трговијата на големо и
на мало на подрачјето на Народна Република Хр-
ватска;

Решење за стопата на добивката на државните
угостителски претпријатија од републиканско зна-
чење;

Решење за основицата за пресметување на непред-
видената добивка кај трошковите по чл. 1 ст. 4 Уред-
бата за цените на градежните услуги за државните
градежни претпријатија од републиканско значење.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во
бројот 4 од 24 јануари 1947 година објавуе:

Одлука за Уставотворното собрание на Народна
Република Словенија за прогласување Уставот на
Народна Република Словенија.

СОДРЖАЈ:

Страна

97. Уредба за доделување помош на фамилиите чиите хранители се навогјат на отслу- жување на сталниот кадар во Југословен- ската армија — — — — —	141
98. Наредба бр 1 на Врховниот командант на оружаните сили и Министерот на народ- ната одбрана на Федеративна Народна Република Југославија за 4 февруари 1947 година — — — — —	142
99. Наредба да сие работни единици на На- родната банка ФНРЈ има да се сметаат за пресметковни заведенија — — — — —	143
100. Наредба за ликвидација пензиските фон- дови на бившите самостојни носители на пензиското осигурување на работниците и намештениците — — — — —	143
101. Непатствие за извршување Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија — — — — —	144

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград,
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајко Јевросије бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград